

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2017 година

Со Извештај на независниот ревизор

Содржина


Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи


Извештај за сеопфатна добивка	1
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промените во капиталот	10
Извештај за паричниот тек	12
Белешки кон финансиските извештаи	15

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка



Извештај на
независниот
ревизор





КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

**Извештај на независниот ревизор до акционерите на ВИНЕР - Виена
Иншуренс Груп АД Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2017 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.



Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва


Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2017 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 8 март 2018 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 8 март 2018 година.


Скопје, 29 март 2018 година


ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска







Финансиски
извештаи

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешка	2017	2016
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	523.194	509.887
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	334.025	338.558
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7 733.344	801.485
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (401.108)	(439.733)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 (937)	(47.036)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 2.726	23.842
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8 29.980	30.392
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 27.772	27.365
4. Позитивни курсни разлики	8 1.691	2.408
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	8 518	619
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 138.898	125.064
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 5.797	5.302
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	14.494	10.571

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2017	2016
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(468.261)	(461.529)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	10	(135.446)	(173.977)
1. Бруто исплатени штети	10	(311.995)	(773.777)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	10	17.377	6.018
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10	169.043	606.243
5. Промени во бруто резервите за штети	10	(18.213)	466.782
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10	8.342	(479.243)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	11	756	159
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)	11	756	159
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	11	756	159
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2017	2016	
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ			
11	(446)	(1.753)	
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	11	(13)	(823)
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	11	(433)	(930)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО			
	(250.459)	(240.458)	
1. Трошоци за стекнување	12	(132.517)	(127.500)
1.1 Провизија	12	(65.961)	(61.437)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12	(56.002)	(57.746)
1.3 Останати трошоци за стекнување	12	(13.758)	(10.393)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување	12	3.204	2.076
2. Административни трошоци	13	(117.942)	(112.958)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	13	(11.934)	(11.110)
2.2 Трошоци за вработените	13	(25.012)	(23.640)
2.2.1 Плати и надоместоци		(23.712)	(23.340)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		-	-
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		-	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		(1.300)	(300)
2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	13	(13.486)	(4.946)
2.4 Останати административни трошоци	13	(67.510)	(73.262)
2.4.1 Трошоци за услуги		(48.013)	(45.586)
2.4.2 Материјални трошоци		(7.452)	(7.312)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		(12.045)	(20.364)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(2.671)	(1.456)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		-	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	14	(2.671)	(1.456)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

5.3 Останати финансиски вложувања
 6. Останати трошоци од вложувања
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
 1. Трошоци за превентива
 2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

	-	-
	-	-
15	(44.524)	(39.903)
	-	-
	(44.524)	(39.903)
16	(9.570)	1.301
	(25.901)	(5.442)
	54.933	48.358
17	(6.594)	(6.180)
	-	-
	48.339	42.178
	-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

Белешка	2017	2016
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	-	-
1. Гудвил	-	-
2. Останати нематеријални средства	-	-
Б. ВЛОЖУВАЊА	882.580	783.643
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
18	965	993
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	-	-
1.1 Земјиште	-	-
1.2 Градежни објекти	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	18	993
2.1 Земјиште	-	-
2.2 Градежни објекти	965	993
2.3 Останати материјални средства	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		
19	20.138	19.090
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	19	19.090
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	861.477	763.560
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	20	484.075
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	20	484.075
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	20	44.626
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	42.351	44.626
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	49.992	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2017	2016
3. Финансиски вложувања за тргување	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	339.721	234.859
4.1 Дадени депозити	20 331.496	226.434
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-
4.3 останати заеми	-	-
4.4 Останати пласмани	20 8.225	8.425
5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	27 304.940	293.873
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	27 129.835	127.110
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	27 175.105	166.763
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	-	-
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	239.694	270.578
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	21 146.919	144.298
1. Побарувања од осигуреници	21 146.919	144.298
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2017	2016	
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	22	16.823	55.604
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	-	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	22	16.823	55.604
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	23	75.952	70.677
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	23	55.588	52.954
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	23	15.833	15.087
3. Останати побарувања	23	4.531	2.635
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		41.263	38.645
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	18	24.714	27.234
1. Опрема	18	24.430	26.950
2. Останати материјални средства		284	284
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	25	16.549	11.411
1. Парични средства во банка	25	16.058	10.414
2. Парични средства во благајна	25	100	83
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	25	391	914
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	24	27.317	24.113
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	24	27.317	24.113
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА		1.495.794	1.410.852
И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		74.994	71.894

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2017	2016
ПАСИВА		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	365.149	340.711
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	26	247.037
1. Запишан капитал од обични акции	26	247.037
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	-	-
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	59.883	45.824
1. Законски резерви	59.883	45.824
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	9.890	5.672
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	48.339	42.178
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	27	688.475
I. Бруто резерви за преносни премии	27	331.448
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	27	355.578
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	27	1.449
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	28	24.926
1. Резерви за вработени	4.369	4.139
2. Останати резерви	20.557	19.480
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	822	1.320
1. Одложени даночни обврски	-	-
2. Тековни даночни обврски	822	1.320
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	2017	2016
Ж. ОБВРСКИ			
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
29		413.114	373.793
1. Обврски спрема осигуреници	29	12.007	14.315
2. Обврски спрема застапници и посредници	29	12.007	14.256
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			
29		307.882	266.894
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	29	307.882	266.894
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
29		93.225	92.584
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		59.719	53.010
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски		33.506	39.574
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			
29		3.308	1.328
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА			
		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА		1.495.794	1.410.852
Ј. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		74.994	71.894

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 67 беа одобрени од Надзорниот одбор на 8 март 2018 година и потпишани во нивно име од:

д-р Зоран Нарашанов
 Генерален директор и
 Претседател на Управен одбор



ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Резервационна резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2016 година		247.037	-	31.901	-	-	-	31.901	-	-	1.495	41.768	322.201
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 1 јануари 2016 година – преправено		247.037	-	31.901	-	-	-	31.901	-	-	1.495	41.768	322.201
Добивка или загуба за 2016 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.178	42.178
Добивка или загуба за 2016 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.178	42.178
Несопственички промени во капиталот		-	-	13.923	-	-	-	13.923	-	-	-	(13.923)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	13.923	-	-	-	13.923	-	-	-	(13.923)	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	4.177	-	-	(27.845)	(23.668)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.668)	(23.668)
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	4.177	-	4.177	(4.177)	-
Состојба на 31 декември 2016 година	26	247.037	-	45.824	-	-	-	45.824	-	-	5.672	42.178	340.711

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревапорирациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2017 година													
Промена во сметководствените политики													
Исправка на грешки во претходниот период													
Состојба на 1 јануари 2017 година – преправено		247.037	-	45.824	-	-	-	45.824	-	-	5.672	42.178	340.711
Добивка или загуба за 2017 година												48.339	48.339
Добивка или загуба за 2017 година												48.339	48.339
Несопственички промени во капиталот				14.059				14.059				(14.059)	
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства													
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба													
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба													
Останати несопственички промени во капиталот				14.059				14.059				(14.059)	
Сопственички промени во капиталот											4.218	(29.119)	(23.901)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал													
Останати уплати од страна на сопствениците													
Исплата на дивиденда													
Останата распределба на сопствениците													
Состојба на 31 декември 2017 година	26	247.037	-	59.883	-	-	-	59.883	-	-	9.890	48.339	365.149

Извештај за паричниот тек

Во илјади денари

Белешка	2017	2016
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	1.101.815	1.261.031
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	723.562	800.295
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		-
3. Приливи од учество во надомест на штети	169.044	422.637
4. Примени камати од работи на осигурување		-
5. Останати приливи од деловни активности	209.209	38.099
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(1.000.525)	(1.208.762)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(282.602)	(795.212)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(287.661)	(124.805)
4. Надоместоци и други лични расходи	(97.161)	(82.055)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(229.008)	(134.095)
6. Платени камати		-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(8.737)	(3.954)
8. Останати одливи од редовни активности	(95.356)	(68.641)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	101.290	52.269
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	-

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на вложувања кои се расположливи за продажба
7. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
8. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
9. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања расположливи за продажба
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Белешка	2017	2016
	200.219	621.879
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	187	3.634
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	53.635	-
6. Приливи по основ на вложувања кои се расположливи за продажба	45.520	-
7. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	72.877	588.728
8. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
9. Приливи од камати	28.000	29.517
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(272.470)	(664.264)
1. Одливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Одливи по основ на материјални средства	(9.387)	(11.919)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Одливи по основ на вложувања расположливи за продажба	(92.210)	(44.429)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	(170.873)	(607.916)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Одливи од камати	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(72.251)	(42.385)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Белешка	2017	2016
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	(23.901)	(23.668)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	1.184.664	1.882.910
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(1.179.526)	(1.896.694)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	5.138	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	(13.784)
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	11.411	25.195
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	25	11.411

1. Општи информации

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на бул. Борис Трајковски бр. 62, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајна активност на Друштвото се осигурување од одговорност кон трети лица.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2017 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 08 март 2018 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

2. Основа за изготвување (продолжение)**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2017 и 2016 година беа како што следи:

	2017 МКД	2016 МКД
1 ЕУР	61,49	61,48

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(a) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување - се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии, заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обесштетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки се проверуваат редовно.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервируваниот износ.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е безвредното доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за запишани премии

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните користи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните користи во приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со појавувањето на таквите користи.

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(б) **Договори за осигурување (продолжение)**

(iv) **Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

(v) **Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) **Приходи**

(i) **Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) **Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Расходи

(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Планови за дефинирани користи

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.

Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Пресметката се извршува од страна на квалификуван актуар со примена на метода на кредитирање на проектирана единица.

Премерувањата кои произлегуваат од дефинирани планови за користи вклучуваат актуарски добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во останата сеопфатна добивка и сите други трошоци поврзани со дефинирани планови за користи во трошоци за користи за вработените во добивка или загуба.

(iii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(д) **Користи за вработените (продолжение)**

(iii) **Останати долгорочни користи за вработените**

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) **Даноци**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(e) **Недвижности и опрема**

(i) **Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема, мебел и патнички автомобили	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(ж) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство.

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство.

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во билансот на состојба на Друштвото.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски инструменти

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирали на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавач на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или оштетат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски инструменти (продолжение)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

(с) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	од 10% до 30%
В	од 61 до 120 дена	Од 31% до 50%
Г	121 до 270 дена	Од 51% до 70%
Д	271-365 дена	Од 71% до 90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

(и) Парични средства и паричен еквивалент

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по видување во деловните банки, како и парични средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(j) Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во оценките

Подолу се презентирани оценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на оценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Оценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучната актуарска метода која се применува е методот на триангулации – (Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при оценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2017 година немаше значајна промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) **Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото**

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) **Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2017	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	48.339	365.149	64.817	563%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	51.064	367.874	64.817	568%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	45.614	362.424	64.817	559%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	34.795	351.605	64.817	542%	(21%)
10% намалување на настанати штети	61.883	378.693	64.817	584%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	23.293	340.103	64.817	525%	(39%)
10 намалување на вкупните трошоци	73.385	390.195	64.817	602%	39%

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) *Анализа на сензитивност (продолжение)*

31 декември 2016	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	42.178	340.711	71.106	479%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	44.915	343.448	71.106	483%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	39.442	337.975	71.106	475%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	24.780	323.313	71.106	455%	(24%)
10% намалување на настанати штети	59.576	358.109	71.106	504%	24%
10% зголемување на вкупните трошоци	18.132	316.665	71.106	445%	(34%)
10% намалување на вкупните трошоци	66.224	364.757	71.106	513%	34%

Резултатите од сите симулации во 2017 година покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината е добриот технички резултат. Зголемувањето на техничкиот резултат е последица на значителното влијание на намалените нето штети непропорционалниот однос на движењето на преносната премија со намалувањето на бруто полисираната премија.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Quotashare) и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2017 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 383.535 илјади (2016: МКД 376.208 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки, депозити во банки и државни обврзници (2016: банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2017	2016
Средства		
Парични средства во благajна и средства на банкарските сметки (дозволено 3%)	6.584	10.067
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено 60%)	80.092	93.573
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ (дозволено 80%)	296.859	272.568
	383.535	376.208
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	688.475	670.081
Дел за реосигурителот	(304.940)	(293.873)
Вкупно нето технички резерви	383.535	376.208
Покриеност на техничките резерви	383.535	376.208

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија или НБРМ не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2017 година паричните средства во благајната и средствата на банкарски сметки изнесуваат 1,7% (2016: 2,7%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 20,9% (2016: 24,9%) додека државните обврзници изнесуваат 77,4% (2016: 72,5%) од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Одговорност кон трети лица (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Имот (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомлексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Здравствено осигурување

Карактеристики

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во Република Македонија, иако во помал обем.

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

Управување со ризикот

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)

(i) **Географска и секторска концентарција**

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) **Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

5.1. **Финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.	Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)	Инструменти со фиксна каматна стапка						
		Белешка	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Некамато- носни
5.1.	Финансиски ризик (продолжение)							
(i)	Каматен ризик (продолжение)							
	31 декември 2017 година							
	Средства							
	Финансиски вложувања							
	- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	20	429.413	9.917	-	110.871	61.928	246.697
	Финансиски вложувања расположливи за продажба	20	92.343	-	-	42.351	-	49.992
	- Орочени депозити	20	331.496	-	-	123.847	207.649	-
	- Останати пласмани	20	8.225	-	-	-	-	8.225
	Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	27	304.940	-	-	-	-	304.940
	Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	21, 22	163.742	-	-	-	-	163.742
	Останати побарувања	23	75.952	-	-	-	-	75.952
	Парични средства и парични еквиваленти	25	16.549	16.058	-	-	-	491
	Обврски							
	Бруто технички резерви	27	(688.475)	-	-	-	-	(688.475)
	Обврски по основ на реосигурување	29	(307.882)	-	-	-	-	(307.882)
	Обврски спрема осигуреници	29	(12.007)	-	-	-	-	(12.007)
	Останати обврски	29	(93.225)	-	-	-	-	(93.225)
	Неусогласеност на средствата и обврските		321.071	25.975	-	277.069	269.577	296.689
								(548.239)

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2016 година	Белешка	Вкупно	Инструмент и со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некамато- носни
Средства									
Финансиски вложувања									
- Финансиски вложувања кое се чуваат до досадување	20	484.075	-	-	-	-	237.000	247.075	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	20	44.626	-	-	44.626	-	-	-	-
- Орочени депозити	20	226.434	-	-	186.434	-	40.000	-	8.425
- Останати пласмани	20	8.425	-	-	-	-	-	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	27	293.873	-	-	-	-	-	-	293.873
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	21, 22	199.902	-	-	-	-	-	-	199.902
Останати побарувања	23	70.676	-	-	-	-	-	-	70.676
Парични средства и парични еквиваленти	25	11.411	-	-	-	-	-	-	215
Обврски									
Бруто технички резерви	27	(670.081)	-	-	-	-	-	-	(670.081)
Обврски по основ на реосигурување	29	(265.752)	-	-	-	-	-	-	(265.752)
Обврски спрема осигуреници	29	(14.256)	-	-	-	-	-	-	(14.256)
Останати обврски	29	(92.585)	-	-	-	-	-	-	(92.585)
Неусогласеност на средствата и обврските		296.748	11.196	-	-	231.060	277.000	247.075	(469.583)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2017	2016
Финансиски средства		
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	429.413	484.075
- Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	92.343	44.626
- Орочени депозити	331.496	226.434
- Останати пласмани	8.225	8.425
- Средства од реосигурување	304.940	293.873
- Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	163.742	199.902
- Останати побарувања	75.952	70.676
- Парични средства и паричен еквивалент	16.549	11.411
Вкупно	1.422.660	1.339.422

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија во 2017 година. Поголем дел од орочените депозити на Друштвото на 31 декември 2017 година се инвестирани во средни банки, а само четири депозити во големи банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети.

Најзначајниот дел од средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување е презентирани подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	97.944	-	97.944	-
0-30 дена	17.850	-	17.850	-
31-60 дена	11.649	1.165	10.484	10%
61-120 дена	15.114	4.685	10.429	31%
121-270 дена	16.036	8.179	7.857	51%
271-365 дена	8.122	5.767	2.355	71%
Над 365 дена	26.038	26.038	-	100%
31 декември 2017	192.753	45.834	146.919	23,77%
31 декември 2016	182.971	38.673	144.298	21,14%

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	486	-	486	-
31-60 дена	564	56	508	10%
61-120 дена	120	37	83	31%
121-270 дена	2.236	1.141	1.095	51%
271-365 дена	2.410	1.711	699	71%
Над 365 дена	26.697	26.697	-	100%
31 декември 2017	32.513	29.642	2.871	91,17%
31 декември 2016	29.199	28.726	473	98,38%

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра.

Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
**5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(iii) Валутен ризик (продолжение)**

31 декември 2017	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	245.527	615.950	861.477
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	304.940	304.940
Побарувања	222.871	16.823	239.694
Парични средства и парични еквиваленти	16.222	327	16.549
Вкупно средства	484.620	938.040	1.422.660
Бруто технички резерви	688.475	-	688.475
Останати обврски	93.225	-	93.225
Обврски од непосредни работи на осигурување	12.007	-	12.007
Обврски од непосредни работи на осигурување и обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	307.882	307.882
Вкупно обврски	793.707	307.882	1.101.589
Нето вредност	(309.087)	630.158	321.071
31 декември 2016	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	190.065	573.495	763.560
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	293.873	293.873
Побарувања	201.301	69.277	270.578
Парични средства и парични еквиваленти	10.981	430	11.411
Вкупно средства	402.347	937.075	1.339.422
Бруто технички резерви	670.081	-	670.081
Останати обврски	92.584	-	92.584
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	14.315	14.315
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски	-	266.894	266.894
Вкупно обврски	762.665	281.209	1.043.874
Нето вредност	(360.318)	655.866	295.548

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2017	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	295.210	269.578	-	59.735	236.954	861.477
Дел за реосигурување во БТР	304.940	-	-	-	-	304.940
Побарувања	239.694	-	-	-	-	239.694
Парични средства и парични еквиваленти	16.549	-	-	-	-	16.549
Вкупно Средства	856.393	269.578	-	59.735	236.954	1.422.660
Бруто технички резерви	688.475	-	-	-	-	688.475
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски	413.114	-	-	-	-	413.114
Вкупно Обврски	1.101.589	-	-	-	-	1.101.589
Рочна неусогласеност	(245.196)	269.578	-	59.735	236.954	321.071
31 декември 2016	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	293.485	223.000	-	60.000	187.075	763.560
Дел за реосигурување во БТР	293.873	-	-	-	-	293.873
Побарувања	269.467	-	-	-	-	269.467
Парични средства и парични еквиваленти	11.411	-	-	-	-	11.411
Вкупно Средства	868.236	223.000	-	60.000	187.075	1.338.311
Бруто технички резерви	670.081	-	-	-	-	670.081
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски	372.651	-	-	-	-	372.651
Вкупно Обврски	1.042.732	-	-	-	-	1.042.732
Рочна неусогласеност	(174.496)	223.000	-	60.000	187.075	295.579

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

5.1. **Финансиски ризик (продолжение)**

(v) **Управување со капиталот**

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива,
- Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Согласно пресметките за маргина на солвентност на 31 декември 2017, минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот:

Маргина на солвентност

	2017	2016
	Осигурување неживот	Осигурување неживот
Маргина на солвентност	64.817	71.106
Износ на гарантен капитал	184.472	184.482

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(v) Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е прикажано подолу:

	Неживотно осигурување освен здравствено осигурување		
	2017	2016	
Бруто полисирана премија	1	733.344	801.485
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.683	110.666
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	18.950	29.868
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	129.633	140.534
Бруто исплатени штети	7	311.995	773.777
Нето исплатени штети	8	142.951	167.534
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,50	0,50
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	64.817	70.267
Референтен период (во години)	11		3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.654.663	1.465.516
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	355.578	337.365
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	803.522	241.901
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	354.468	520.326
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	92.161	111.896
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	-	20.690
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	92.161	132.586
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	50.863	66.293
Потребно ниво на маргина на солвентност	22	64.817	71.106

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи		2017	2016
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	316.810	298.533
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	247.037	247.037
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	59.883	45.824
Пренесена нераспределена добивка	I4	9.890	5.672
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	-	-
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	316.810	298.533
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	316.810	298.533
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	64.817	71.106
Капитал	VI3	316.810	298.532
Гарантен фонд*	VI4	184.472	184.482
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	132.338	114.050
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	251.993	227.427

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Белешка	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Расположливи за продажба	амортизирана набавна вредност	Останата вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2017								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	20	-	429.413	-	-	-	429.413	429.413
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	20	-	-	92.343	-	-	92.343	92.343
- Орочени депозити	20	331.496	-	-	-	-	331.496	331.496
- Останати пласмани	20	8.225	-	-	-	-	8.225	8.225
Средства за реосигурување во бруто техничките	27	304.940	-	-	-	-	304.940	304.940
Побарувања по основ на осигурување и реосигурување	21,22	163.742	-	-	-	-	163.742	163.742
Останати побарувања	23	75.952	-	-	-	-	75.952	75.952
Парични средства и парични еквиваленти	25	16.549	-	-	-	-	16.549	16.549
		900.904	429.413	92.343	-	-	1.422.660	1.422.660
31 декември 2016								
Бруто технички резерви	27	-	-	-	688.475	-	688.475	688.475
Обврски по основ на реосигурување	29	-	-	-	307.882	-	307.882	307.882
Обврски спрема осигуреници	29	-	-	-	12.007	-	12.007	12.007
Останати обврски	29	-	-	-	93.225	-	93.225	93.225
		-	-	-	1.101.589	-	1.101.589	1.101.589
31 декември 2016								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	20	-	484.075	-	-	-	484.075	484.075
- Орочени депозити	20	226.434	-	44.626	-	-	44.626	44.626
- Останати пласмани	20	8.425	-	-	-	-	226.434	226.434
Средства за реосигурување во бруто техничките	27	293.873	-	-	-	-	8.425	8.425
Побарувања	21,22	199.902	-	-	-	-	293.873	293.873
Останати побарувања	23	70.676	-	-	-	-	199.902	199.902
Парични средства и парични еквиваленти	24	11.411	-	-	-	-	70.676	70.676
		810.721	484.075	44.626	-	-	1.339.422	1.339.422
31 декември 2016								
Бруто технички резерви	27	-	-	-	670.081	-	670.081	670.081
Обврски по основ на реосигурување	29	-	-	-	265.752	-	265.752	265.752
Обврски спрема осигуреници	29	-	-	-	14.315	-	14.315	14.315
Останати обврски	29	-	-	-	92.584	-	92.584	92.584
		-	-	-	1.042.732	-	1.042.732	1.042.732

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
7. Премии

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
2017					
незгода	67.276	(40)	(27.272)	(442)	39.522
здравствено	591	(111)	-	-	480
каска моторни возила	43.188	3.278	(24.300)	(651)	21.515
каска воздухоплови	6.600	1.119	(2.329)	-	5.390
каска пловни објекти	138	(50)	(48)	-	40
Карго	4.777	94	(775)	-	4.096
имот од пожар и др.опасн.	8.940	3.067	(6.121)	(2.303)	3.583
имот останато	131.428	9.141	(108.331)	1.357	33.595
АО (вкупно)	440.764	(18.419)	(223.653)	5.307	203.999
одговорност воздухоплови	1.990	331	-	-	2.321
одговорност пловни објекти	189	(19)	-	-	170
општа одговорност	13.202	351	(7.366)	(542)	5.645
гаранции	4	2	-	-	6
туристичка помош	14.257	319	(913)	-	13.663
Вкупно премии	733.344	(937)	(401.108)	2.726	334.025

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
2016					
незгода	68.413	(11.204)	(25.100)	3.080	35.189
здравствено	4.043	86	-	-	4.129
каска моторни возила	61.171	590	(30.544)	(229)	30.988
каска воздухоплови	38.180	2.128	(38.867)	-	1.441
каска пловни објекти	34	49	-	-	83
Карго	5.982	111	(1.720)	-	4.373
имот од пожар и др.опасн.	16.007	1.314	(11.125)	(715)	5.482
имот останато	184.863	(6.235)	(124.396)	8.602	62.834
АО (вкупно)	393.077	(32.790)	(198.639)	12.591	172.239
одговорност воздухоплови	4.555	30	(1.901)	-	2.684
одговорност пловни објекти	154	20	-	-	174
општа одговорност	12.040	(1.640)	(6.715)	513	4.198
гаранции	10	130	-	-	140
туристичка помош	12.956	375	(726)	-	12.605
Вкупно премии	801.485	(47.036)	(439.733)	23.842	338.559

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
8. Приходи од вложувања

	2017	2016
Приходи од камати од орочени депозити во банки	5.394	4.679
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	22.375	22.710
Приходи од камати од тековни сметки во банки	2	5
Останати приходи од вложувања	518	590
Позитивни курсни разлики	1.691	2.408
Вкупно приходи од вложувања	29.980	30.392

9. Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2017	2016
Провизија од реосигурување и учество во добивка	138.898	125.064
Надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила од Гарантен фонд	729	403
Надомест за обработка на услужно исплатени штети – провизија за управување од друштва за осигурување	1.236	900
Останати осигурително технички приходи	3.832	3.999
Вкупно	144.695	130.366

10. Настанати штети и користи
Општи договори за осигурување

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Настанати, исплатени штети во тековната година	294.618	767.759	(169.044)	(606.243)	125.575	161.516
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	15.066	(473.652)	(8.342)	479.243	6.724	5.591
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	3.147	6.870	-	-	3.147	6.870
Вкупно	312.831	300.977	(177.386)	127.000	135.446	173.977

10. Настанати штети и користи (продолжение)

2017	Вкупно исплатен и штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигу- рителите во настана- тите штети и користи	Учество на реосигурите- лите во резервите за штети и користи	Нето
незгода	39.683	1.034	(19.478)	(1.450)	19.789
здравствено	177	-	-	-	177
каска моторни возила	28.809	(746)	(17.849)	330	10.544
карго	69	-	(34)	-	35
имот од пожар и др.опасн.	8.787	(1.960)	(6.672)	752	907
имот останато	48.354	(7.691)	(37.133)	4.952	8.482
АО (вкупно)	165.470	27.732	(87.753)	(12.827)	92.622
општа одговорност	247	204	(124)	(100)	227
туристичка помош	3.022	(360)	-	-	2.662
Вкупно	294.618	18.213	(169.043)	(8.342)	135.446

2016	Вкупно исплатен и штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигу- рителите во настана- тите штети и користи	Учество на реоси- гурите-лите во резерви- те за штети и користи	Нето
незгода	33.266	1.002	(14.272)	(1.065)	18.931
здравствено	785	-	-	-	785
каска моторни возила	46.036	(1.221)	(25.030)	568	20.353
каска воздухоплови	410.837	(489.447)	(410.837)	489.447	-
карго	2.303	(2.033)	(37)	-	233
имот од пожар и др.опасн.	2.721	2.193	(1.834)	(2.250)	830
имот останато	112.331	5.277	(75.276)	2.376	44.708
АО (вкупно)	156.480	18.979	(78.542)	(9.833)	87.084
општа одговорност	831	-	(415)	-	416
туристичка помош	2.169	(1.532)	-	-	637
Вкупно	767.759	(466.782)	(606.243)	479.243	173.977

10. Настанати штети и користи (продолжение)

Коефициент	2017			2016		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	47,55%	39,03%	86,58%	52,90%	37,28%	90,18%
Здравствено	35,30%	50,16%	85,46%	19,00%	49,94%	68,94%
Каско моторни возила	43,31%	40,50%	83,81%	66,64%	23,28%	89,92%
Каско воздухоплови	0,00%	85,03%	85,03%	0,00%	8.069,39%	8.069,39%
Каско пловни објекти	0,00%	83,36%	83,36%	0,00%	28,93%	28,93%
Карго	0,85%	77,52%	78,36%	5,30%	82,77%	88,07%
имот од пожар и др.опасн.	26,24%	58,92%	85,16%	15,68%	73,95%	89,63%
имот останато	25,34%	53,69%	79,03%	70,99%	16,11%	87,09%
АО (вкупно)	44,91%	38,15%	83,06%	49,10%	32,70%	81,80%
одговорност воздухоплови	0,00%	81,59%	81,59%	0,00%	70,73%	70,73%
одговорност пловни објекти	0,00%	69,68%	69,68%	0,00%	26,15%	26,15%
општа одговорност	4,00%	69,10%	73,10%	9,42%	79,17%	88,59%
гаранции	0,00%	78,96%	78,96%	0,00%	3,62%	3,62%
туристичка помош	20,16%	63,70%	83,86%	4,83%	77,81%	82,64%
Вкупно	39,94%	43,03%	82,97%	51,03%	37,94%	88,97%

11. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2017	2016
Промена во резервите за бонуси	756	(1)
Останато	-	160
Вкупно	756	159
Трошоци за бонуси(кои зависат од резултатот)	13	823
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	433	930
Вкупно	446	1.753

12. Трошоци за стекнување

	2017	2016
Провизија	65.961	61.437
Бруто плати за внатрешна продажна мрежа	56.002	57.746
Останати трошоци за стекнување	13.758	10.393
Промена во одложените трошоци за стекнување	(3.204)	(2.076)
Вкупно	132.517	127.500

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Административни трошоци		
	2017	2016
Трошоци за вработените	25.012	23.640
Трошоци за закупници	15.972	14.801
Трошоци за телекомуникации	8.468	8.344
Амортизација на материјални средства	11.934	11.110
Трошоци за стручно усовршување	3.970	5.711
Трошоци за услуги на физички лица	13.486	4.946
Трошоци за услуги	23.398	22.441
Материјални трошоци	7.452	7.312
Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	8.250	14.652
Вкупно	<u>117.942</u>	<u>112.957</u>
14. Трошоци од вложувања		
	2017	2016
Негативни курсни разлики	2.671	1.456
Вкупно	<u>2.671</u>	<u>1.456</u>
15. Останати законски трошоци за осигурување		
	2017	2016
Учество во Гарантниот фонд на Националното Биро	14.120	11.781
Противпожарен придонес	11.042	8.777
Финансирање на супервизорски орган и Националното Биро	9.099	9.206
ФЗОМ	4.378	3.898
Останати трошоци	5.885	6.241
Вкупно	<u>44.524</u>	<u>39.903</u>
16. Вредносно усогласување на побарување по основ на премија		
	2017	2016
Обезвреднување на побарувањата по основ на премија	7.161	4.079
Директен отпис на побарувања	2.788	3.897
Наплатени претходно отпишани побарувања	(379)	(9.277)
Вкупно	<u>9.570</u>	<u>(1.301)</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017***(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***17. Даноци****Признаен во билансот на успех**

	2017	2016
Тековен данок	6.594	6.180
Тековна година	<u>6.594</u>	<u>6.180</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2017	2017	2016	2016
Добивка пред оданочување	%	<u>54.933</u>	%	<u>48.358</u>
Данок од добивка	10,00%	5.493	10,00%	4.836
Непризнаени расходи	2,00%	1.101	2,78%	1.344
	<u>12.00%</u>	<u>6.594</u>	<u>12.78%</u>	<u>6.180</u>

18. Недвижности, опрема и останати средства

	Градежни објекти	Опрема, мебел и останато	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2016	1.107	76.622	77.729
Зголемување	-	13.323	13.323
Намалување	-	(837)	(837)
На 31 декември 2016	1.107	89.108	90.215
На 1 јануари 2017	1.107	89.108	90.215
Зголемување	-	9.386	9.386
На 31 декември 2017	1.107	98.494	99.601
Амортизација			
На 1 јануари 2016	87	51.628	51.715
Амортизација за годината (Белешка 13)	27	11.083	11.110
Намалување	-	(837)	(837)
На 31 декември 2016	114	61.874	61.988
На 1 јануари 2017	114	61.874	61.988
Амортизација за годината (Белешка 13)	28	11.906	11.934
На 31 декември 2017	142	73.780	73.922
Сметководствена вредност			
На 31 декември 2016	993	27.234	28.227
На 31 декември 2017	965	24.714	25.679

На 31 декември 2017 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2016: нема).

19. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

	2017	2016
Депозит во Националното Биро за Осигурување	20.138	19.090
Вкупно	20.138	19.090

19. Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

20. Останати финансиски вложувања

	2017	2016
Депозити	331.496	226.434
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	429.413	484.075
Финансиски вложувања расположливи за продажба	92.343	44.626
Останати пласмани	8.225	8.425
Вкупно	<u>861.477</u>	<u>763.560</u>

На 31 декември 2017 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 24 месеци (2016: од 12 до 24 месеци) и каматни стапки од 1,25% до 3% (2016: од 1,4% до 2,7%).

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

	2017	2016
Државни обврзници	429.413	484.075
	<u>429.413</u>	<u>484.075</u>
Некотирувани	429.413	484.075
Вкупно	<u>429.413</u>	<u>484.075</u>

На 31 декември 2017 година Друштвото има финансиски вложувања чувани-до-доспевање во државни обврзници со рок на доспевање од 5 до 15 години (2016: од 5 до 15 години) и каматни стапки од 3,5% до 5,2% (2016: од 3,4% до 5,5%).

20. Останати финансиски вложувања (продолжение)

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2017	2016
Државни записи	42.351	44.626
Државни обврзници	49.992	-
Вкупно	92.343	44.626
Некотирани	92.343	44.626
Вкупно	92.343	44.626

На 31 декември 2017 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници и државни записи со рок на доспевање од 1 до 15 години (2016: од 1 година) и каматни стапки од 1,85% до 3,8% (2016: 2,6%).

21. Побарувања по основ на осигурување

	2017	2016
Побарувања од осигуреници	192.753	182.971
Минус: исправка на вредноста	(45.834)	(38.673)
Вкупно	146.919	144.298

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2017	2016
На 1 јануари	38.673	34.594
(Ослободување)/дополнителна исправка на вредност:	7.161	4.079
На 31 декември	45.834	38.673

22. Побарувања од работи на реосигурување

	2017	2016
Побарување од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	16.823	55.604
Вкупно	16.823	55.604

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017***(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***23. Останати побарувања**

	2017	2016
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	85.230	81.680
Побарувања по основ на финансиски вложувања	15.833	15.087
Останати побарувања	4.531	2.635
	<u>105.594</u>	<u>99.402</u>
Минус: исправка на вредноста по основ регреси	(29.642)	(28.726)
Вкупно побарувања	<u>75.952</u>	<u>70.676</u>

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во текот на годината е како што следи:

	2017	2016
На 1 јануари:	28.726	27.879
Признаена исправка на вредност	1.102	1.043
Отпис	(186)	(196)
На 31 декември	<u>29.642</u>	<u>28.726</u>

24. Одложени трошоци за стекнување

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот рок на договорот на кој се однесуваат.

	2017	2016
Одложени трошоци за запишани премии на почетокот на периодот	24.113	22.038
Движење на одложените трошоци за стекнување	3.204	2.075
Одложени трошоци за запишани премии на крајот на периодот	<u>27.317</u>	<u>24.113</u>

25. Парични средства и парични еквиваленти

	2017	2016
Парични средства во банки	16.058	10.414
Парични средства во благајна	100	83
Останати парични еквиваленти	391	914
Вкупно	<u>16.549</u>	<u>11.411</u>

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2017	2016
На 1 јануари - целосно платени	403.400	403.400
На 31 декември - целосно платени	<u>403.400</u>	<u>403.400</u>

На 31 декември 2017 година одобрениот акционерски капитал се состои од 403.400 (2016: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсичегунг Груп (VIENNA INSURANCE GROUP AG WinnerVersicherungGruppe)	100%

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба Надзорниот одбор на Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи донесе предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во износ од МКД 27.393.700,00 односно 67,907 денари по акција (2016: МКД 23.900.891 односно 59,248 денар по акција).

Во текот на 2017 година беше исплатена дивиденда во износ од МКД 23.901 илјади (2016: МКД 23.668 илјади).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2017		2016	
	Бруто	Реосигурување	Бруто	Реосигурување
		Нето		Нето
Пријавени штети	203.701	(175.105)	189.391	(166.763)
Настанати, но непријавени штети	153.326	-	150.179	-
Преносна премија	331.448	(129.835)	330.511	(127.110)
	688.475	(304.940)	670.081	(293.873)
				376.208

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување:

	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на стока во превоз	Патничко	Вкупно
31 декември 2017						
Резервирања за преносна премија	27.693	27.016	227.473	307	3.139	331.448
Преносна премија за реосигурителот	(5.624)	(7.417)	(83.803)	-	-	(129.835)
Нето преносна премија (намалена за реосигурителот)	22.069	19.599	143.670	307	3.139	201.613
Резерви за штети	30.580	10.649	277.682	-	766	357.027
Пренесен дел на реосигурителот	(14.005)	(5.181)	(133.853)	-	-	(175.105)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	16.575	5.468	143.829	-	766	181.922

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27.	Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)	<i>(i) Анализа на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)</i>						
		Осигуру- вање од незгода	Осигуру- вањето на воздухот лови	Одговор- ност кон трети лица	Осигуру вања на имот	Осигуру- вање на стока во превоз	Патничко	Вкупно
	31 декември 2016							
	Резервирања за преносна премија	27.542	31.361	209.718	58.029	402	3.459	330.511
	Преносна премија за реосигурителот	(6.067)	(8.068)	(79.037)	(33.937)	-	-	(127.110)
	Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	21.475	23.293	130.681	24.092	402	3.459	203.402
	Резерви за штети	30.302	11.395	249.745	47.003	-	1.125	339.570
	Пренесен дел на реосигурителот	(12.555)	(5.512)	(120.926)	(27.770)	-	-	(166.763)
	Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	17.747	5.883	128.819	19.233	-	1.125	172.807

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резерви за штети

	2017			2016		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари 2017	339.570	(166.763)	172.807	806.510	(646.006)	160.504
Пријавени, но неисплатени штети	14.310	(8.342)	5.968	(473.811)	479.243	5.432
Настанати, но непријавени штети	3.147	-	3.147	6.871	-	6.871
Состојба на 31 декември	357.027	(175.105)	181.922	339.570	(166.763)	172.807

Во бруто резерви за штети се вклучени МКД 1.449 илјади (2015: МКД 2.204 илјади) кои претставуваат бруто резерви за бонуси и попусти. Ефектот од промената на овие резерви во износ од МКД 756 илјади (2016: МКД 159 илјади) е прикажан во белешка 11.

Преносна премија

	2017			2016		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	330.511	(127.109)	203.402	283.473	(103.268)	180.205
Полисирана премија во тековната година	733.344	(401.107)	332.237	801.485	(439.733)	361.752
Заработена премија во тековната година	(732.407)	398.383	(334.024)	(754.447)	415.892	(338.555)
Состојба на 31 декември	331.448	(129.835)	201.613	330.511	(127.109)	203.402

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 1.251 илјади (2016: МКД 3.154 илјади) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

28. Останати резерви

	2017	2016
Резерви за вработени	4.369	4.139
Резерви за судски спорови	20.557	19.480
Вкупно	24.926	23.619

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Обврски

	2017	2016
Обврски по основ премија за реосигурување	307.882	266.894
Обврски по штети	12.007	14.315
Обврски кон добавувачи	15.808	20.415
Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето	5.181	5.733
Обврски по основ на противпожарен придонес и придонес за безбедност во сообраќајот	51.609	41.823
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	1.894	4.504
Обврски за плати	7.489	9.189
Останати обврски по основ на примени аванси	1.035	950
Останати обврски	10.209	9.970
Вкупно	413.114	373.793

30. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото издвојува посебна резерва за судските спорови кои произлегуваат од неговото деловно работење со цел да се обезбеди од идни влијанија на истите врз работењето (види белешка 28).

31. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2017 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2017 година Друштвото има вложувања на капиталот во субјект кој не е банка кои претставуваат 62% од капиталот. Дозволениот лимит на овие вложувања е најмногу 10% од капиталот. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извешати за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

32. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично претпријатие

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното претпријатие и подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2017	2016
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	16.823	55.604
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	43.395	10.831
Обврски по основ на премија за реосигурување	71.964	41.895
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	147.743	133.467
Останати обврски	1.576	1.561
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	129.759	121.882
Резерва за штети – дел за реосигурување	175.105	156.968
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	(385.759)	(391.237)
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	7.865	19.914
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	138.181	124.661
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	166.882	594.479
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	7.741	(477.138)
Трошоци за камати по депозитна премија	4.507	4.984
Останати трошоци	3.011	3.296


Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што следува:

	2017	2016
Краткорочни користи за вработените	11.068	10.834
	<u>11.068</u>	<u>10.834</u>

33. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.

A dark grey vertical bar is positioned on the right side of the page, extending from the top to the bottom. It has a slight taper towards the bottom.

Годишен
извештај за
работењето

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ**



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА**

Скопје, Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Основни податоци за друштвото

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), е осигурителна компанија која е регистрирана во Република Македонија во 2002 година, со шифра на дејност 65.12 односно неживотно осигурување.

Седиштето на друштвото е на адреса бул. Борис Трјаковски бр. 62, Скопје, матичниот број е 5702470, даночниот број е 4030002461200, веб страна www.winner.mk а меил адресата е winner@winner.mk

2. Општествено опкружување и осигурителен пазар

Во однос на законската регулатива во 2017 година, како најзначајни за работењето на Друштвото се издвојуваат измените и дополнувањата во дел од подзаконските акти кои ги носи Агенцијата за супервизија на осигурување, а произлегуваат од Законот за супервизија на осигурување. Измените во наведените документи се во делот на постапката за спроведување на обука за вршење на работи и застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, документација која се доставува кон барањето за добивање на дозволи, како и во делот на застапниците во осигурувањето односно добивање на лиценца на застапниците како и потребна документација во врска со барањата за промени кои се упатуваат до Агенцијата за супервизија.

Измена претрпе и Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети на трети лица, а согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

Во текот на годината, измена претрпеа и законот поврзан со работните односи како и одредени финансиски закони и подзаконски акти во однос на јавните набавки, пресметување и уплата на данок на добивка и одбегнување на двојно ослободување или двојно оданочување, постапката за плаќање персонален данок на доход и други.

Осигурителниот сектор во Република Македонија е контролиран од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување која е регулатор на осигурителниот пазар, а основни закони за работењето на осигурителните друштва се: Законот за облигациони односи, Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

На осигурителниот пазар во 2017 година работеа 11 друштва за неживотно осигурување и 5 друштва за животно осигурување. Најголем дел од осигурителните друштва се во доминантна сопственост на странски инвеститори, осигурителни компании и групации.

Во однос на посредниците во осигурување на пазарот беа активни 36 осигурителни брокерски друштва, 11 друштва за застапување во осигурување и три банки кои вршат посредување во осигурување.

AM

3. Деловна политика

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје деловната политика за 2017 година ја планираше врз основа на актите на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатите законски и подзаконски акти со кои е уредена осигурителната дејност во Република Македонија.

Целта на деловната политика на Друштвото беше да се задржи и унапреди позицијата на модерно и пазарно-ориентирано Друштво, кое нуди осигурителни услуги со највисоки стандарди и содржини, а со цел задоволување на потребите на граѓаните на Република Македонија, односно зголемување на довербата и интересот кај граѓаните и правните лица за осигурувањето, преку укажување на тоа дека осигурителниот систем е нешто што им носи сигурност и безбедност во секојдневното живеење, што истовремено би придонело во унапредување на резултатите на Друштвото во сите аспекти и овозможување на што е можно поголем поврат на вложениот акционерски капитал.

Основните принципи врз кои беа поставени темелите на деловната политика се:

- Континуирано следење и применување на законските норми и регулатива;
- Целосна одговорност и исполнување на обврските спрема осигурениците;
- Ефикасно работење и експресно решавање на штетите;
- Максимална посветеност за итно и комплетно одговарање на потребите на клиентите;
- Инвестирање во долгорочни релации со клиентите преку лојално исполнување на нивните потреби;
- Транспарентно и чесно работење;
- Редовна наплата на побарувањата;
- Развивање, проширување и инвестирање во структурата на човечките ресурси;
- Информирање на јавноста за продуктите на Друштвото и нивното континуирано подобрување и прилагодување кон барањата на клиентите и осигурителниот пазар;
- Креирање на свеста на јавноста за осигурувањето преку одговорно, безбедно и чесно работење.

Наведените деловни принципи се и дел од Планот на работа на друштвото за 2017 година и истите во целост беа следени и применувани во работењето, што придонесе за постигнување на одлични резултати во сите аспекти на работењето.

4. Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Друштвото во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од 733.344.695,00 денари, распоредни по класи на осигурување како што е наведено во табелата:

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 31.12.2017

		(во МКД)	
		GWP	Net Claims ratio
01	Осигурување од последици на несреќен случај	67.275.615,00	47,55%
02	Здравствено осигурување	590.462,00	35,30%
03	Осигурување на моторните возила (каска)	43.187.998,00	43,31%
04	Осигурување на шински возила (каска)	0,00	0,00%
05	Осигурување на воздухоплови (каска)	6.599.793,00	0,00%
06	Осигурување на пловни објекти (каска)	138.416,00	0,00%
07	Осигурување на стока во превоз (карго)	4.777.480,00	0,85%
08	Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	8.940.610,00	26,24%
09	Други осигурувања на имот	131.428.079,00	25,34%
10	Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	440.762.739,00	44,91%
11	Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	1.990.990,00	0,00%
12	Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	189.456,00	0,00%
13	Општо осигурување од одговорност	13.202.499,00	4,00%
14	Осигурување на кредити	0,00	0,00%
15	Осигурување на гаранции	3.690,00	0,00%
17	Осигурување на правна заштита	0,00	0,00%
18	Осигурување на туристичка помош	14.256.868,00	20,16%
Вкупно		733.344.695,00	39,94%

Бруто полисираната премија во износ од 733.344.695,00 денари, претставува намалување од 8,5% во однос на 2016 година. Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои имаше интерес на пазарот, при што беше остварено избалансирано портфолио. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување и банки, но како и во изминатите години вработените и застапниците се главни двигатели на продажбата. Во текот на годината друштвото работеше и на можноста за воведување на нови осигурителни производи, но и на подобрување на условите и тарифите на постоечките продукти, со цел да се излезе во пресрет на барањата на пазарот и клиентите, но истовремено водејќи сметка истите да бидат профитабилни.

Друштвото имаше бруто полисирана премија во износ од 733.344.695,00 денари, што во однос на 2016 година е намалување од 8,5%. Нето заработената премија е во износ од 337.229.498,00 денари, што во однос на 2016 година е намалување од 1,0%. Приходите од вложувања се исто така зголемени во однос на 2016 година, зголемувањето е за 3,3%. Вложувањата на Друштвото во целост беа во согласност со ограничувањата во законските и подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

Расходите на Друштвото за 2017 година како и вообичаено се најголеми во делот на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети во износ од 294.617.624,00 денари. Секторот за штети беше целосно посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во Друштвото, и надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците. Трошоците на Друштвото беа фокусирани на подобрување на профитот преку ефективен прием во осигурување и унапредување на портфолиото и профитабилноста.

Намалувањето на вкупните проходи немаше влијание на добивката на Друштвото за 2017 година која во однос на 2016 година е зголемена за 13,6%, но истото резултираше со зголемување на трошоците на Друштвото над планираните.

Друштвото во текот на 2017 година оствари добивка пред оданочување во износ од 54.933.799,00 денари, додека нето добивката изнесува 48.339.416,00 денари. Согласно остварената бруто добивка друштвото имаше 15% поврат на капитал за 2017 година и 22,24% поврат на акционерскиот капитал.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

Друштвото во 2017 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозна ликвидноста, а што е уште позначајно Друштвото во текот на целата година имаше соодветно издвоени технички резерви.

Побарувањата на Друштвото во текот на 2017 година редовно беа класифицирани согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања. За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото соодветно се грижеше за своите интереси односно за наплатата на премијата.

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

5. Управување со ризици

Управниот одбор на Друштвото на ден 27.12.2016 година усвои Правила за управување со ризици во кој беа опфатени ризиците со кои би можело да се сретне во работењето во 2017 година. Исто така Друштвото спроведуваше и Стратегија за инвестирање и ризик за 2017 година усвоена од Управниот одбор на 29.11.2016 година и одобрена од Надзорниот одбор. Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и сите ризици беа благовремено антиципирани и пресретнати. Во оваа насока Друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на Друштвото и законските норми, а посебно се обрати внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување, инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките системи на друштвото. Одборот за ризици на информацискиот систем редовно се состануваше и согласно утврдените приоритети предлагаше соодветни решенија за информациските системи.

СНУ

Одговорното лице за управување со ризици (Risk officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици кои се и носители на ризиците во текот на 2017 година го координираа процесот на управување со ризици. Дополнително Друштвото има назначено и одговорно лице за усогласување со регулатива (Compliance officer), кое соработува со одговорните лица во организационите единици со цел целосна усогласеност на Друштвото со законската и подзаконската регулатива. Комитетот за усогласување со кој раководи одговорното лице за усогласување со регулатива, а во кој членуваат одговорните лица во организационите единици одржаа две седници во текот на 2017 година.

Одговорното лице за управување со ризици и одговорното лице за усогласување со регулатива редовно го известуваат Управниот одбор за своите активности, а потоа се известува и единствениот сопственик односно Групацијата ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.

6. Акционерски капитал и акционери

Друштвото има вкупно 403.400 акции со номинална вредност од 10 евра по акција и вкупен акционерски капитал во износ од 4.034.000,00 евра во денарска против вредност.

Единствен акционер во друштвото е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ) со седиште на адреса Шотенринг 30, Виена, Австрија. Групацијата работи во Централна и Источна Европа повеќе од 25 години и е една од водечките осигурителни групации во регионот. ВИГ има околу 25.000 вработени во повеќе од 50 компани во 25 различни држави.

7. Развој на друштвото

Во текот на 2017 година Друштвото се развиваше согласно планот и во целост беа исполнети сите предвидени цели. Успешноста на Друштвото беше подобрена во сите аспекти во однос на претходните деловни години, при што беше зголемена ефикасноста и профитабилноста на Друштвото, како и капацитетите за постпродажни услуги на осигурениците, пред се во сегментот на оштетните побарувања. Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе остане главен приоритет на друштвото.

На 14.12.2017 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен план за работа согласно кој за 2018 година е планирано да се продолжи со рамномерниот развој во сите сегменти на работењето и да се подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Како и во изминатите години развојот ќе се врши постепено без превземање на ризици кои може да го нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето на компетентностите на вработените ќе зазема едно од клучните места во развојот. Основата на работењето повторно ќе бидат потребите и услугите кон осигурениците, како и профитабилноста и законското работење.

8. Деловна мрежа, подружници и вработени

Во текот на 2017 година, Друштвото работеше на целата територија на Република Македонија, преку сопствената мрежа на подружници и вработени распределени во 30 градови, но и преку 108 застапници во осигурување, 32 брокерски друштва, 2 друштва за застапување во осигурување, како и преку една банка.

Друштвото ја заврши 2017 година со 222 вработени од кои 172 се во продажба, а 50 во администрација. Бројот на вработени соодветствувава со потребите на Друштвото и во

afu

секој од вработените соодветно се инвестира на професионален развој со цел да се подобрат и нивните, но и перформансите на друштвото во целина.

9. Односи со матичната компанија

Како што е наведено во точката 5 од овој извештај единствен сопственик на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ). Друштвото имаше соработка со единствениот акционер, но пред се со ВИГ РЕ, компанија за реосигурување која има A+ рејтинг, а при соработката во целост се почитуваат Законските и Подзаконските норми за реосигурување, како и Програмата за реосигурување на друштвото.

Трансакциите со ВИГ и ВИГ РЕ, потпаѓаат под трансакции со заинтересирани страни, но за истите не е потребна процедура за одобрување согласно одредбите за зделки со заинтересирани страни од Законот за трговските друштва, бидејќи е исполнет условот од член 457 став 3 точка 2 од Законот за трговските друштва, односно сите акционери имаат интерес од зделката.

10. Корпоративно управување

Ограните на управување се формирани согласно Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на друштвото.

Друштвото има двостепен систем на управување односно има Управен одбор и Надзорен одбор.

Членови на Управниот одбор се:

1. д-р Зоран Нарашанов – Претседател на Управниот одбор;
2. м-р Дејан Михајлов – член на Управниот одбор; и
3. Насер Зенку – член на Управниот одбор.

Сите членови на Управниот одбор пред стапување на функцијата имаат добиено решенија за согласност за извршување на функција член на орган на управување издадена од Агенцијата за супервизија за осигурување. На седницата на Надзорниот одбор одржана на 10.12.2015 година, мандатите на сите членови на Управниот одбор се продолжени за дополнителни 3 години односно до 15.04.2019 година.

На датум 31.12.2017 година, Надзорниот одбор на Друштвото беше составен од 4 (четири) членови:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Волфганг Печко /Wolfgang Petschko/ - член на Надзорниот одбор;
3. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор; и
4. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - член на Надзорниот одбор;

На ден 30.12.2016 година, членовите на Надзорниот одбор на друштвото Михаил Хак /Michael Hack/, Реинхард Гојер /Reinhard Gojer/ и Јохан Гиртл /Johann Gürtl/ доставија оставки заверени на нотар до Друштвото. По извршените консултации со Надзорниот одбор и единствениот акционер, Управниот одбор на 26.01.2017 година организираше Собрание на акционери на кое беше усвоена одлука за промена на Статутот на Друштвото, при што бројот на членови на Надзорниот одбор се намали од 5 на 4, а на испразнетите места во Надзорниот одбор се назначени Волфганг Печко (Wolfgang Petschko) и Филип Бардас (Philipp Bardas).

На денот на усвојување на овој Годишен извештај, Надзорниот одбор на Друштвото е во состав:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Волфганг Печко /Wolfgang Petschko/ - член на Надзорниот одбор;
3. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор; и
4. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор;

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваа потребните услови за извршување на својата функција согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување и за истото се доставени докази до Агенцијата за супервизија за осигурување при нивното назначување.

Согласно одлука на Собранието на акционери, членовите на Надзорниот одбор не добиваат надомест за вршењето на своите функции, додека податоците за надоместоците на членовите на Управниот одбор се дел од Финансиските извештаи кои се составен дел на овој Годишен извештај.

Во текот на 2017 година беа одржани и две седници на Собранието на акционери односно едно вонредно Собрание на акционери на 26.01.2017 и едно редовно/годишно Собрание на акционери на 10.04.2017 година. Вонредното собрание беше свикано на ден 26.01.2017 година поради потребата од измена на Статутот на Друштвото во делот на бројот на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, при што бројот на членови на Надзорниот одбор се намали од 5 на 4, а поради поднесените оставки на дел од членовите на Надзорниот одбор и тоа: Михаил Хак /Michael Hack/, Реинхард Гојер /Reinhard Gojer/ и Јохан Гиртл /Johann Gürtl/ беа назначени Волфганг Печко (Wolfgang Petschko) и Филип Бардас (Philipp Bardas). На годишното Собрание беа одобрени сите годишни извештаи за 2016 година, беше одобрена работата на сите членови на Управниот и Надзорниот одбор за 2016 година, беше одлучено за распределбата на добивката за 2016 година, беше назначен надворешниот ревизор за 2017 година.

11. Политики и внатрешни акти на Друштвото

Друштвото во текот на 2017 година усвои неколку политики кои ќе го подобрат корпоративното управување на Друштвото, а истовремено работеше и на усогласување на внатрешните акти со нова законска регулатива. Во однос на политиките беа усвоени: Политика за управување со ризик (Risk Management Policy), Политика за систем за внатрешна контрола (Internal Control System Policy), Политика за работа на Комитетот за обезбедување на соодветни осигурителни продукти (Underwriting Комитет), Политика за работа на Комитетот за обезбедување на соодветни ИТ проекти (Steering Комитет), а во текот на годината беа ревидирани и дел од постојните Политики и тоа: Политика за наградување (Remuneraton Policy), Политика за оценување на квалификуваноста и подобноста на клучните лица во друштвото (Fit and Proper Policy), Дел од внатрешните акти на Друштвото беа ревидирани во текот на годината, но сите измени се правени за да се усогласат со законските и подзаконските норми, како и со внатрешните Политики на Друштвото.

CM

12. Назив, адреса и датум на именување на овластен ревизор

Овластен надворешен ревизор на Друштвото за 2017 година, согласно одлуката на Собранието на акционери од 10.04.2017 година е КПМГ Македонија ДОО Скопје. Назначениот овластен ревизор е со седиште на адреса ул. Филип Втори Македонски бр. 3, Скопје – Соравија Центар, 7ми кат, а нивната веб страна е www.kpmg.com.mk Согласно Законот за супервизија на осигурување, Друштвото има вработено и внатрешен ревизор кој има лиценца за овластен ревизор бр. 07-27581/1 од 02.02.2005 година, а тоа е г-дин Ленин Прцуловски.

13. Класи за осигурување и видови на договори за осигурување

Согласно Законот за супервизија на осигурување осигурителните друштва може да работат само во оние класи за осигурување за кои имаат согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување. Друштвото со Решение на Министерството за финансии бр. 18-24809/2 од 24.10.2002 година и бр. 12-9216/2 од 13.04.2009 година има дозвола за работа во 17 класи за осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода) - Класа 1
2. Здравствено осигурување – Класа 2
3. Осигурување на моторните возила (каска) – Класа 3
4. Осигурување на шински возила (каска) – Класа 4
5. Осигурување на воздухоплови (каска) – Класа 5
6. Осигурување на пловни објекти (каска) – Класа 6
7. Осигурување на стока во превоз (карга) – Класа 7
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди – Класа 8
9. Други осигурувања на имот – Класа 9
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила – Класа 10
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови – Класа 11
12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти – Класа 12
13. Општо осигурување од одговорност – Класа 13
14. Осигурување на кредити – Класа 14
15. Осигурување на гаранции – Класа 15
16. Осигурување на правна заштита – Класа 17
17. Осигурување на туристичка помош – Класа 18

Во овие класи на осигурување, Друштвото ги склучуваше следните видови на договори за осигурување: Зелен картон; Патничко осигурување; Транспорт – меѓународен, копнен; Групно патничко осигурување; Осигурување од незгода, Здравствено осигурување на странци во РМ; Осигурување пожар индустрија; Осигурување пожар цивил; Патници во јавен превоз; Транспорт – домашен, копнен; Кршење на машини; Гранично осигурување; Задолжително осигурување на бродови и чамци; Провална кражба и разбојништо; ЦМР; Транспорт – меѓународен, авионски; Кршење стакло; Осигурување на објекти во градба; Електростопански претпријатија – кршење машини; Електроснки сметачи и процесори; Менаџерско осигурување; Домаќинско осигурување; Поморски транспорт; Осигурување на стакло од кршење; Дополнително здравствено осигурување на лица во случај на тешки болести и операции; Осигурување на компјутерска опрема; Осигурување на филмски претпријатија; ТИР гаранции; Задолжително осигурување на авиони; Електростопански претпријатија; Каска осигурување на бродови и чамци; Осигурување на стока во ладилници; Каска осигурување на авиони; Дополнително здравствено

осигурување; Осигурување од одговорност на здравствени работници; Осигурување од одговорност на нотари; Осигурување од одговорност на туристички агенции; Осигурување од одговорност на адвокати; Осигурување од општа одговорност; Осигурување од одговорност на брокери; Осигурување од одговорност од употреба на производ; Осигурување од одговорност на сметководители; Осигурување од одговорност на извршители; Осигурување од одговорност на телохранители, детективи и агенции за обезбедување; Осигурување од одговорност на судски вештаци и проценители; Осигурување од одговорност на стечајни управители; Осигурување од одговорност на геодети; Осигурување од одговорност на проектанти; Осигурување од одговорност на работодавач; Осигурување од одговорност на ревизори; Осигурување од одговорност на шпедитери; Каско осигурување на моторни возила; Комбинирано осигурување – патничко и незгода; Комбинирано осигурување на здравствени установи; Осигурување на хипотекарни кредити; Осигурување на имот на физички лица; осигурување на мали и средни претпријатија; осигурување на посеви и плодови; Пожар цивил; Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности; и Автомобилска одговорност.

14. Завршни согледувања


Друштвото имаше успешна 2017 година, горди сме на постигнатите резултати, но пред се сме горди на сите наши осигуреници кои поради нашата посветеност на нивните потреби и проблеми одлучија да ни ја дадат нивната доверба во огромен број. На крајот на годината Друштвото има вкупна бруто полисирана премија од 733.344.695,00 денари и висок процент на поврат на клиенти. Ваквите резултати само го покажуваат точниот приод на Друштвото кон сопственото работење, кое е фокусирано на давање на безпрекорна услуга на нашите осигуреници.

Истовремено, Управниот одбор беше целосно посветен и кон остварување на поставените цели на почетокот на годината, беше остварена поголема добивка од планираното на почетокот на годината, односно добивка пред оданочување во износ од 54.933.799,00 денари, што е 22,24% повраток на акционерскиот капитал, а истовремено е постигнат combined ratio од 82.97%.

Ваквите позитивни резултати се само одличен вовед во новата 2018 година, каде Друштвото очекува да продолжи со развојот и да ги исполни сите поставени цели во Планот за работа за 2018 година.

Прилог и составен дел на овој Извештај се Годишните финансиски извештаи и Потврдата од овластен актуар со мислењето за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување.

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
Претседател на Управен одбор
д-р Зоран Нарашанов



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2017 година и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 05702470

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	28.226.975,00			25.678.186,00
5	-- Недвижности (006+007)	992.982,00			965.307,00
7	-- Градежни објекти	992.982,00			965.307,00
8	-- Постројки и опрема	26.949.830,00			24.428.716,00
12	-- Останати материјални средства	284.163,00			284.163,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	782.649.835,00			881.614.896,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	19.090.094,00			20.138.107,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	19.090.094,00			20.138.107,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	763.559.741,00			861.476.789,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	528.700.454,00			521.755.473,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	484.074.775,00			429.413.000,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	484.074.775,00			429.413.000,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	44.625.679,00			92.342.473,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	44.625.679,00			42.350.034,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				49.992.439,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	234.859.287,00			339.721.316,00
36	-- Депозити	226.433.909,00			331.496.500,00
39	-- Останати пласмани	8.425.378,00			8.224.816,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	293.873.043,00			304.940.590,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	127.109.579,00			129.835.430,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	166.763.464,00			175.105.160,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	269.436.572,00			239.693.600,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	144.298.440,00			146.919.456,00
53	-- Побарувања од осигуреници	144.298.440,00			146.919.456,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	55.602.850,00			16.822.536,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	69.535.282,00			75.951.608,00

58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	51.812.662,00	55.587.656,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	15.087.268,00	15.832.604,00
61	-- Останати побарувања	2.635.352,00	4.531.348,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	11.410.716,00	16.549.083,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	24.113.406,00	27.317.520,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.409.710.547,00	1.495.793.875,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	71.893.610,00	74.994.515,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	340.710.576,00	365.149.101,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	247.036.938,00	247.036.938,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	45.824.007,00	59.883.354,00
75	-- Законски резерви	45.824.007,00	59.883.354,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	5.671.589,00	9.889.393,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	42.178.042,00	48.339.416,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	670.080.650,00	688.475.136,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	330.510.921,00	331.447.616,00
89	-- Бруто резерви за штети	337.365.302,00	355.578.599,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	2.204.427,00	1.448.721,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	23.619.287,00	24.925.465,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	4.139.442,00	4.368.859,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	19.479.845,00	20.556.606,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	373.971.837,00	413.936.098,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	14.315.414,00	12.006.499,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	14.256.126,00	12.006.499,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	59.288,00	
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	265.752.199,00	307.887.015,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	93.904.224,00	94.047.584,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	53.010.063,00	59.718.631,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.320.431,00	622.560,00
110	-- Останати обврски	39.573.730,00	33.506.393,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.328.197,00	3.308.075,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.409.710.547,00	1.495.793.875,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	71.893.610,00	74.994.515,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	509.886.884,00			523.194.453,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	338.557.525,00			334.025.384,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	801.485.036,00			733.344.695,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	439.733.411,00			401.108.267,00

208	-- Промена во резервата за преносна премија	47.036.059,00	936.895,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	23.841.959,00	2.725.851,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	30.392.189,00	29.980.154,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	29.772.636,00	28.946.233,00
220	-- Приходи од камати	27.365.037,00	27.254.640,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	2.407.599,00	1.691.593,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	619.553,00	1.033.921,00
233	-- Останати приходи од вложувања	619.553,00	1.033.921,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	130.366.055,00	144.695.295,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	10.571.115,00	14.493.620,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	461.529.162,00	468.260.654,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	173.977.141,00	135.445.657,00
238	-- Бруто исплатени штети	773.776.833,00	311.995.010,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	6.018.157,00	17.377.386,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ ретроцесија	606.243.034,00	169.013.569,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-466.781.507,00	18.213.297,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-479.243.006,00	8.341.695,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	-158.907,00	-755.706,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	-158.907,00	-755.706,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	-158.907,00	-755.706,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	1.753.266,00	446.190,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	823.083,00	13.388,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	930.183,00	432.802,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	240.457.033,00	250.459.421,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	127.499.555,00	132.517.298,00
263	-- Провизија	61.436.958,00	65.961.437,00
264	-- Останати трошоци	10.392.690,00	13.757.975,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-2.075.964,00	-3.204.114,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	57.745.871,00	56.002.000,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	112.957.478,00	117.942.123,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	11.109.823,00	11.933.747,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	23.638.805,00	25.012.072,00
270	-- Плати и надоместоци	23.338.517,00	23.712.072,00
274	-- Останати трошоци за вработените	300.288,00	1.300.000,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	4.946.451,00	13.486.527,00

276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	73.262.399,00	67.509.777,00
277	-- Трошоци за услуги	45.586.395,00	48.012.562,00
278	-- Материјални трошоци	7.312.256,00	7.452.011,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работното место	20.363.748,00	12.045.204,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.455.957,00	2.670.521,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.455.957,00	2.670.521,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.455.957,00	2.670.521,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	39.902.966,00	44.523.512,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	39.902.966,00	44.523.512,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	4.141.706,00	35.471.059,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	-1.300.841,00	9.570.253,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	5.442.547,00	25.900.806,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) -- (236+305)	48.357.722,00	54.933.799,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	48.357.722,00	54.933.799,00
312	-- Данок на добивка	6.179.680,00	6.594.383,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	42.178.042,00	48.339.416,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	223,00	222,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
329	-- Добивка за годината	42.178.042,00	48.339.416,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	42.178.042,00	48.339.416,00